


Living the Lotus

10
2021

VOL. 193

Buddhism in Everyday Life



Риши Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Живеејќи го Лотосот
Број 193 Октомври (2021)

Објавено од Риши Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp
Сениор Едитор: Кеицх Акагава
Едитор: Кемсуке Осада
Цопиј Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното
Риши Косеи Каи



Есеј на основачот

Добрите слушатели прават добри негуватели

Луѓето кои ги посетуваат нашите Дарма центри често ми велат, “Членовите на Косеи-каи се сите така добри слушатели!” Кога јас ги прашувам што го прави тоа така, тие ми кажуваат дека членовите слушаат со топли насмевки и со често климање на главата. Ова ги прави луѓето да се чувствуваат удобно, и тоа е причината зошто е лесно да се зборува со членовите на Косеи-каи.

Луѓето кои се чувствуваат неудобно зборувајќи во јавност често се двоумат затоа што тие мислат дека ќе бидат исмеани ако тие кажат што мислат. Зборувањето е давање личен израз, и дали луѓето ве слушаат е истото како дали тие ве прифаќаат. Ако другите ве слушаат со намера преку потврдно климање со главата, радоста на бивање прифатен од другите прави да се чувствуваат удобно кога зборувате. Секој е способен да зборува толку слободно колку што сака ако другите го слушаат искрено.

И кога луѓето можат да зборуваат за било што без двоумење, тие исто така ги отвораат нивните срца. Заради тоа кога ние ги слушаме луѓето искрено во хоза, тие можат да бидат срдечни и да зборуваат отворено за нив. Во денешното општество, тоа што луѓето го сакаат најмногу е некој кој ги слуша нив, зар не? Јас мислам дека најпривлечното нешто во врска со Косеи-каи е нашата способност да слушаме со емпатија секого, без оглед на која тема тие зборуваат.

Никјо Нивано, Каисо зуикан 10 (Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 136-137

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовршен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето на насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



President's Message

Ајде да се вратиме кон нашата почетна точка

Поч. Ничико Нивано
Претседател, Риши Косеи-каи

Од еден до десет и назад повторно

Ние Сен но Рикју (1522-91), основачот на Сенке школата на Јапанскиот Начин на Чай, напишал дидактички поеми описувајќи го неговото разбирање на чајната церемонија. Во нив, ние препознаваме многу лекции вообичаени на тие кои го бараат Патот, како што е, “Практикувањето значи да се научат нештата од еден до десет, / И тогаш да се вратиме назад кон почетокот.”

Кога ние сме почетници во вербата, ние сме подучувани на многу нешта од нашите сениори, ние ги бараме и учиме учењата сами, и ние постепено ги правиме Будините учења наши сопствени. Кога ние се придржујуваме на Дарма кругот (хоза), ние сме инспирирани од приказните на другите на бивање ослободени преку Дармата и ние се чувствујаме помотивирани да го бараме Патот. Ние исто стануваме посвесни за нашите сопствени пропусти и стануваме ревносни во нашето практикување. Повторувањето на овој процес е дефиницијата на “барање на Патот.”

Сепак, како што ние стануваме навикнати на овој процес, нашиот почетен ентузијазам и желба за барање на Патот може да се намалат додека ние почнуваме да чувствујаме дека веќе го знаеме тоа. Ние имаме тенденција да ја изгубиме од вид оригиналната цел на нашата верба, која е да продолжиме да се усоворуваме себеси.

Наместо да кажете дека вие сте научиле десет нешта и дека тоа е доволно добро, кажете си себеси дека кога сте научиле десет нешта, тоа значи дека е време да се вратите кон првото нешто и да го прегледате тоа. Преку правење така, вие ќе приметите нешто кое не сте го приметиле кога првпат сте го научиле тоа, и заради тоа се приближујувате поблиску кон вистинското значење на учењето. Јас мислам дека ова е значењето на поемата на Рикју.

Слично на тоа, во заклучното поглавје на Лотос Сутрата “Охрабрување од Бодисатватата Универзаен Мудрец,” ние сме подучувани на важноста на повторното враќање на почетната точка Ђ кое за возврат целосно ја суматизира целокупната Лотос Сутра.

Во неговите покасни години, Основачот Нивано често ги спомнувал “четири барања” кои се појавуваат во поглавје 28. Ова е заради тоа што тие четири барања ги покриваат сите учења на Лотос Сутрата Ђ од воведното поглавје натаму Ђ во лесно разбирлив јазик. Верувајќи дека ние сме заштитени од будите, изведувајќи многу добри дела, практикувајќи заедно со пријателите во вербата, и практикувајќи обзирност за другите додека ние се молиме за среќата на општеството како целина Ђ тие четири барања се нашата почетна точка и основата на нашето барање и верување во Буда Патот.

Умот на Патот и Умот на дете

Иако ние можеме да ја разбереме важноста на враќањето кон почетната точка за да го продлабочиме нашето проучување, во реалноста, некои од нас можат да бидат неспособни да продолжат со секојдневното рецитирање на сутрата со ентузијазам кој го имавме како почетници.

Фразата “да се сака Дармата” му е припишана на Зији (538-97), четвртиот патриарх на Тиантаи (Лин., Тендаи) школата на Кинески Будизам. Оваа фраза значи да се бара Дармата со чист, невин ум. Зији го интерпретирал “охрабрување” од “Охрабрување од Бодисатвата Универзален Мудрец” како “сакање на Дармата.”

Сериозната желба да се слушнат Будините учења е како чувството кое ние го имаме кога се вљубуваме во некого. Ќ кога ние сакаме да знаеме повеќе за нив (Дармата), да чекориме заедно со нив, и да се стремиме кон нив со чист ум. Со цел да се вратиме кон почетната точка на вербата и ревносно да го практикуваме тоа, желбата да го бараме Патот мора да биде динамична сила, како заљубување.

Кога ова е кажано, сепак, станувајќи збор за грижата за нашите секојдневни животи во овој свет, понекогаш ние мораме да се бориме за да ја одржиме целосната мерка на нашата посветеност кон вербата. Со цел да живееме, ние неможеме да го игнорираме профитот и личниот интерес, што може да го направи нашето запоставување на ревносното практикување неизбежно. Дури и кога е така, се додека ние не ја забораваме чистата, невина желба, како таа на младите деца, да креираме добро општество за секого и да бидеме среќни заедно, ние можеме секогаш да се вратиме кон чувствата кои ги имавме кога бевме почетници. Со други зборови, важно е да не го изгубиме и умот на Патот (道心, дошин) и умот на дете (童心, дошин).

Зборот “охрабрување” значи “да се направат другите полни со ентузијазам за нешто,” но во “Охрабрување од Бодисатвата Универзаен Мудрец” тие кои ги практикуваат учењата на Будата се пофалени со зборовите “добро направено” и со галење на нивните глави. Слично, кога ние сме внесени во секојдневно практикување на Буда Патот, Будата секогаш топло нè надгледува и нè охрабрува.


Со ова на ум, дури и непоколеблива, ревносна практика стекнува моментум и станува пријатна. Преку враќање на почетната точка, ние осознаваме дека рецитирањето на сутрата, хоза сесиите, и комуницирањето со нашите близки сангха членови се сите радосни случки кои не охрабруваат повторно.

(Од Косеи, Октомври 2021)

Вовед кон Ришо Косеи-каи преку стрипови

Животот на основачот и историјата на Ришо Косеи-каи


Основачот и неговото детство



Основачот работел напорно уште откако бил дете. Заради тоа што тој бил висок за неговата возраст, тој почнал да ги ора полињата со неговиот татко кога тој беше во четврто одделение (девет до десет години).

Тој исто така стекнал дозвола преку собирање дрва за огрев во планините и носејќи ги во градот да ги продава. Така тој заштедил пари да купи книги кои тој сакал да ги чита, како што се биографии на познати луѓе.

Кога тој бил во основно школо, тој ги почитувал учењета на Г-Дин. Денкичи Даикаи, директорот на школото, кој му кажал да ги почитува боговите и будите. Тој секогаш се поклонувал и ги склопувал длankите заедно пред сликата на Даиничи Нјораи кој бил на патот кон неговото школо.



Дали знаете?

В Суганума, родниот град на основачот, многу богови и буди Ђ такви како будата Даиничи Нјораи (Татхагатата Махаваирокана), Којасу Канон (безболно-раѓање Канон), и Оике Бензантен Ђ биле запишани. Старателското божество на Суганума било исто така запишано во Сува јинја, локалниот Шинто храм. Во неговото детство, Основачот секогаш ги склопувал неговите длаки заедно и се поклонувал кога поминувал кон боговите и будите без оглед колку и да брзат.

Основачот во Неговата Младост




Кога Основачот имал шеснаесет години, тој заминал за Токио. Тој наскоро се вратил дома, сепак, после големиот Канто земјотрес од 1923. Следната година, тој заминал за Токио повторно да бара работба.

Тој работел во продавница за дрвен јаглен каде имал само еден ден слободен месечно; неговите прмиња биле само половина од тие на друг работник кој бил на иста возраст како него. Но тој никогаш не се жалел за ниските плати и работел искрено, следејќи и ги учењата на неговиот татко.

Секој ден, Основачот се будел рано и ја чистел куката и продавницата. Откако ќе завршел со доручекот, тој одел наоколу собирајќи нарачки од муштериите. Попладне, тој им испорачувал дрвен јаглен на нив. Навечер, тој го сечел јагленот за нарачките од следниот ден и го ставал во вреќи. Тоа било неговата дневна рутина.

Затоа што основачот бил таков вреден работник, сопственикот на продавницата го сметал него за помал брат. Сопственикот на продавницата му верувал на Основачот толку многу да дури и барал од него совети за бизнисот.

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

(Address) 1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
(Mail) POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkn39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

(Address) 2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
(Mail) POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809, Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
Email: info@rkina.org
URL: <https://www.buddhistcenter-rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: <http://rksabuddhistcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefano 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

在家佛教韓國立正佼成會 Korean Rissho Kosei-kai
〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部 Korean Rissho Kosei-kai of Busan
〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Taipei
台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會 Rissho Kosei-kai of Tainan
台灣台南市東區崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koscikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai Society of Kolkata
89 Srirampur Road (VIP), Garia, Kolkata 700084, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Please contact Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Singapore
Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Bangkok
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka North
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox's Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

Rissho Kosei-kai Ramu

Rissho Kosei-kai Aburkhil

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruziinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of the UK

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: https://www.rkuk.org
Facebook: https://www.facebook.com/rkuk.official
Twitter: https://twitter.com/rkuk_official
Instagram: https://www.instagram.com/rkuk_official

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)
166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: http://www.ibc-rk.org